

Врз основа на член 47 став 1 од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија“ бр.115/10, 158/11 и 185/11), министерот за информатичко општество и администрација донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРВА ПОЧЕТНА ОБУКА ЗА ПРОЦЕНУВАЧИ НА ВРЕДНОСТА НА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Член 1

Со оваа програма се пропишуваат содржината и литературата за темите што ќе бидат опфатени со првата почетна обука за проценувач на вредноста на информатичката технологија.

Член 2

Програмата за првата почетна обука за проценувач на вредност на информатичка технологија се состои од следниве теми:

1. Закон за процена
 - 1.1. Преглед на постапка за станување проценител
 - 1.2. Професионална етика
2. Видови на средства во информатичката технологија
 - 2.1. Опсег на процена
 - 2.1. Категории на средства во информатичка технологија
 - 2.2. Применливост на информатичките средства при процена
3. Пристапи и методи на процена
 - 3.1. Методи на процена на информатичките средства
 - 3.2. Метод на директна (непосредна) пазарна споредба
 - 3.3. Приходни методи
 - 3.4. Методи на трошоци на замена (Трошочен пристап)
4. Потребни податоци и информации за процената
 - 4.1. Проектирани финансиски информации
 - 4.2. Цени од споредливи трансакции на исти или слични информатички средства
 - 4.3. Надомест за лиценциран софтвер
 - 4.4. Премиум добивка
 - 4.5. Дисконтни стапки
 - 4.6. Коефициенти на капитализација
 - 4.7. Трошок за замена
5. Избор на методи за процена
6. Извештај за процена на информатичката технологија

Член 3

Литературата за првата почетна обука за проценувач на вредноста на информатичката технологија е дадена во Прилог кој е составен дел на оваа програма.

Член 4

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14/2-1107/2
02.03.2012 година
Скопје

Министер за информатичко општество
и администрација,
м-р Иво Ивановски, с.р.

Прилог:

Стручна литература за првата почетна обука за проценувач на вредноста на информатичката технологија:

- Методологија за процена на вредноста на информатичка технологија („Службен весник на Република Македонија“ број 177/11)